

# ПРОЦЕНА НА МЕКОТКИВЕН ПРОФИЛ ПРИ ОДЛУКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА ВО ОРТОДОНТСКИОТ ТРЕТМАН

Подолешова А., Зужелова М.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, Катедра за ортодонција

*Хармоничен изглед на лицето, особено на долната ѕтрешина, како и оштетувачка функционална оклузија се најважниоте задачи на усиешен ортодонтички ѕтрешман. Денес се досегашни многубројни методи за процена на фацијалните промени и различностите-антиробометрија, фотограметрија, компјутерска симулација и кефалометрија. Современата ортодонција тежише за истиот идентичен дијагностички, во истиот е вклучена и анализа на меките ткива на која и се посветува сè посилно внимание поради значителното влијание на ортодонтичката терапија врз профилот на меките ткива.*

*Планирање на терапијата само врз основа на кефалометричка денитоскелетна анализа може да заврши со погрешна процена на профилот, особено ако се сака да се предвиди изгледот на меките ткива само врз основа на нормативните вредности на тередите ткива.*

*Целта на ова испражнување беше да се направи процена на мекоткивниот профил во природна положба на главата според анализата на Arnett кај пациентите со нормална оклузија и со малоклузија II/1.*

*За реализација на постапената цел користивме 60 џелеренигени снимки на индивидуи со присуството на германената денитиција вклучувајќи ги виториите молари, на возраст од 12-16 години.*

*При анализирање на мекоткивниот структури меѓу испашаници со нормална оклузија и II/1 малоклузија се утврди стапаците значајна разлика за аголот на горна усна и назолабијалниот агол.*

*Анализираниот лицеви должини покажаа стапаците значајни разлики меѓу испашаници со нормална и II/1 малоклузија од машки идол во однос на параметарот N'-Me'.*

**Клучни зборови:** II/1 малоклузија, мекоткивен профил, природна положба на главата.

Ортодонтскиот третман е под директно влијание на меките ткива, и тоа притисокот на усните, образите и јазикот врз забите; периодонталниот потпорен апарат; мускулите и сврзно-ткивните компоненти на темпоромандибуларниот зглоб и контурите на меките ткива на лицето. Меките ткива се тие кои ултимативно ги одредуваат границите во кои се одвива дентална компензација на меѓувиличната дисхармонија. За да се остане во прифатливи граници, во некои случаи е неопходна екстракција на заби во ортодонтскиот третман. Ако малоклузијата не може да се корегира во овие рамки, дури и со екстракции за компензација, ќе биде потребна гнатохирургија. Ортодонтскиот третман со или без екстракција на заби, нивелација на збиени заби и камуфлажа на виличните дискрепанции, има ефект врз фацијалната естетика, Ackerman (1).

Мекоткивните структури на лицето се динамични и изгледаат многу различно при анимација. Масата на меки ткива, сврзно ткиво и мускули е варијабилна и зависи од

пол, години, малоклузија, при што дентоскелетните односи го условуваат изгледот на профилот кој го градат меки ткива, или обратно, варијации во распоредот на меките ткива можат да ги прикријат неправилните дентоскелетни односи. Паралелно со промени во цврстите ткива во орофацијалната регија доаѓа до прераспределба и на меките ткива. Затоа терапијата која се темели само врз дентоскелетни нормативи може понекогаш да резултира со зголемување на дисхармонијата на лицето или да предизвика нова дисхармонија, Озеровик (8).

Neger (22) истакнал дека дентоскелетната анализа сама за себе е непотполна, мекото ткиво не ја следи секогаш цврстата подлога и затоа анализата на мекото ткиво треба да се изведува одвоено од дентоскелетната анализа.

Subtenley (26) во својата лонгитудинална студија покажал дека за време на растот, профилот на мекото ткиво не успева потполно да го сокрие под себе коскениот профил.

Altemus (2) верува дека краниофацијалните односи се основа според која анатомите и антрополозите можат да ги класифираат лубето во различни популацијски групи. Ги споредувал кефалометриските односи кај различни популацијски групи и потврдил дека профилот на мекото ткиво не зависи во целост од тврдите ткива.

Worms и сор. (28) правеле процена на усните за пропорционалност, интерлабијален зјап, висина на долно лице, должина на горна усна и должина на долната усна. Според нив профилните и фронталните фотографии треба да вклучуваат релаксирана поза, поза на смеене, и поза на допир на усните. Информациите добиени на тој начин ќе го идентификуваат соодносот помеѓу инцизивите и усната за време на смеене, интерлабијалниот зјап и висина на долното лице, должина на долната усна и горна усна.

Целта на нашето истражување е да се проценат мекоткивни параметри по анализата на Arnett кај пациенти со II/1 малоклузија и нормална оклузија.

## Материјал и метод

За реализација на поставената цел користевме 60 телерентгенски снимки на индивидуи со присутна перманентна дентиција на возраст од 12-16 години. Испитаниците беа поделени во 2 групи, и тоа:

1. 30 со дентална и скелетна I класа и хармонично лице,
2. 30 со II/1 класа малоклузија.

Поголемиот дел од испитаниците беа ученици во ДСМУ Д-р Панче Карапозов, каде што е извршен систематски преглед. Изборот на испитаниците беше направен по следниве критериуми:

- Кај субјектите да биде присутна перманентна дентиција, сите заби (без оглед на присуство на трети молари), и истите да не биле претходно ортодонтски третирани,
- Кај испитуваните групи да биде одредена класата на телерентген снимка преку мерење на ANB аголот, каде за I класа треба да изнесува од  $2^{\circ}$  до  $4^{\circ}$ , а кај II/1 малоклузија поголем од  $4^{\circ}$ .

Пред да се пристапи кон цртање телерентгенските снимки беа ориентирани во природна положба на главата со помош на индиректна метода по Bass (7), преку мерење на аголот помеѓу вистинската вертикалa и естетската линија директно на пациентот, и нејзино пренесување на телерентгенската снимка.


На снимките беа анализирани следниве структури кои претставуваат дел од анализа по Arnett.

### I Мекоткивни структури

- Дебелина на горна усна (ULA-ULP),
- Дебелина на долната усна (LLA-LLP),
- Pg-Pg',
- Me-Me',
- Назолабијален агол (C-Sn-ULA),
- Агол на горна усна (Sn-ULA/TVL).

### II Фацијални должини

- Должина на горна усна (Sn-ULI),
- Интерлабијално растојание (ULI-LLS),
- Должина на долната усна (LLS-Me'),
- Долна 1/3 на лице (Sn-Me').



Слика 1.

Слика 2.

## Резултати

Добиените податоци се обработија со дескриптивна статистика

- Аритметичка средина,
- Стандардна девијација,
- Стандардна грешка,
- Студентов “t” тест за значајност на разликите.

Од параметрите на мекоткивните структури статистички сигнификантна разлика меѓу машките испитаници со нормална и II/1 малоклузија се потврдува кај назолабијалниот агол и UL аголот ( $p<0,01$ ). ULT параметарот, Pg-Pg' параметарот се незначајно поголеми кај машките испитаници со нормална оклузија, додека LLT параметарот и Me-Me' параметарот кај истите овие испитаници

**ТАБЕЛА 1. РАЗЛИКИ ВО АНАЛИЗИРАНИТЕ МЕКОТКИВНИ СТРУКТУРИ МЕЃУ МАШКИ ИСПИТАНИЦИ СО I КЛАСА ОКЛУЗИЈА И II/1 МАЛОКЛУЗИЈА.**

Параметар	Ср. вр. мажи I	Ср. вр. мажи II/1	Ст. дев. мажи I	Ст. дев. мажи II/1	t-вредност	p	Sig./ N.Sig.
ULT	13,50	12,26	1,92	1,98	1,72	0,09	N.Sig.
LLT	14,50	14,63	1,93	1,36	-0,21	0,82	N.Sig.
Pg-Pg'	12,93	12,00	2,26	2,33	1,11	0,27	N.Sig.
Me-Me'	9,80	10,66	2,03	1,96	-1,18	0,24	N.Sig.
Назолабијален агол	110,66	105,20	8,26	9,34	-2,64	0,01	Sig.
UL-агол	2,03	5,86	7,28	5,55	-2,08	0,01	Sig.

**ТАБЕЛА 2. РАЗЛИКИ ВО АНАЛИЗИРАНИТЕ ЛИЦЕВИ ДОЛЖИНИ МЕЃУ МАШКИ ИСПИТАНИЦИ СО I КЛАСА И II/1 МАЛОКЛУЗИЈА.**

Параметар	Ср. вр. мажи I	Ср. вр. мажи II/1	Ст. дев. мажи I	Ст. дев. мажи II/1	t-вредност	p	Sig./ N.Sig.
Na'-Me'	137,33	129,16	8,78	7,62	2,71	0,01	Sig.
ULL	22,63	23,70	2,74	2,54	-1,10	0,27	N.Sig.
ILG	2,03	2,70	2,89	2,10	-0,72	0,47	N.Sig.
LLL	50,33	46,70	4,30	4,12	2,35	0,02	Sig.
Долна 1/3	74,93	73,16	6,42	5,85	0,78	0,43	N.Sig.

**ТАБЕЛА 3. РАЗЛИКИ ВО АНАЛИЗИРАНИТЕ МЕКОТКИВНИ СТРУКТУРИ МЕЃУ ЖЕНСКИ ИСПИТАНИЦИ СО I КЛАСА ОКЛУЗИЈА И II/1 МАЛОКЛУЗИЈА.**

Параметар	Ср. вр. мажи I	Ср. вр. мажи II/1	Ст. дев. мажи I	Ст. дев. мажи II/1	t-вредност	p	Sig./ N.Sig.
ULT	12,83	11,93	2,16	1,95	1,19	0,24	N.Sig.
LLT	13,53	14,83	1,80	1,82	-1,95	0,06	N.Sig.
Pg-Pg'	13,10	12,30	2,08	1,77	1,13	0,26	N.Sig.
Me-Me'	10,06	10,20	1,82	2,56	-0,16	0,87	N.Sig.
Назолабијален агол	109,63	106,23	8,86	7,98	-3,63	0,001	Sig.
UL-агол	4,00	6,28	6,27	6,18	1,65	0,042	Sig.

**ТАБЕЛА 4. РАЗЛИКИ ВО АНАЛИЗИРАНИТЕ ЛИЦЕВИ ДОЛЖИНИ МЕЃУ ЖЕНСКИ ИСПИТАНИЦИ СО I КЛАСА ОКЛУЗИЈА И II/1 МАЛОКЛУЗИЈА.**

Параметар	Ср. вр. мажи	Ср. вр. мажи	Ст. дев. мажи	Ст. дев. мажи	t-вредност	p	Sig./ N.Sig.
Na'-Me'	129,50	126,20	7,49	9,06	1,08	0,28	N.Sig.
ULL	21,16	22,96	2,41	2,73	-1,91	0,06	N.Sig.
ILG	2,36	1,50	4,65	1,71	0,67	0,50	N.Sig.
LLL	47,63	47,13	2,79	5,33	0,32	0,75	N.Sig.
Долна 1/3 на лице	71,23	71,63	4,27	7,11	-0,18	0,85	N.Sig.

имаат незначајно помали просечни вредности ( $p>0,05$ ).

Меѓу машките испитаници од групата со нормална оклузија статистички сигнификантно поголеми вредности ( $p<0,05$ ) се регистрирани кај Na'-Me' параметарот и LLL параметарот. Од другите параметри на лицеви должини испитаниците од првата група имаат поголеми просечни вредности за долната третина на лицето и висината на до-

лната вилица, но без статистичка сигнификантност ( $p>0,05$ ). ULL параметарот, ILG параметарот имаат незначајно помали вредности кај машките испитаници од првата група, споредено со машките испитаници од втората ( $p>0,05$ ).

Во однос на мекоткивните структури, меѓу испитаниците од женски пол со нормална и со II/1 малоклузија се регистрира висока статистичка сигнификантност ( $p<0,01$ )

при анализирањето на назолабијалниот агол, што се должи на многу повисоки вредности за аголот измерени во групата со нормална оклузија; помала статистичка сигнifikантност за ниво на  $p<0,05$  се регистрира за UL параметарот, како резултат на значајно повисоки вредности за овој параметар во групата со II/1 малоклузија. Тестираните разлики за другите параметри се несигнifikантни, односно ULT параметарот има незначајно повисоки просечни вредности кај испитаниците од првата група, LLT параметарот има незначајно повисоки вредности кај испитаниците од втората група, Pg-Pg' параметарот незначајно е поголем кај испитаниците од првата група, Me-Me' параметарот има незначајно поголема просечна вредност кај испитаниците од втората група.

Во однос на лицевите должини, разликите кои постојат меѓу женските испитаници од двете групи во однос на анализираните параметри се недоволни за да се потврдат и статистички ( $p>0,05$ ). Така, женските испитаници со нормална оклузија имаат незначајно поголеми просечни вредности од испитаниците со II/1 малоклузија за Na'-Me' параметарот, ILG, LLL, Mx1exp, и незначајно помали вредности за ULL параметарот, долната третина на лицето, висина на горна вилица (Mx) и висина на добра вилица (Md).

## Дискусија

*Мекоткивниште структури, дебелина на горна и добра усна, дебелина на брада во ниво на Pg - Pg', и Me - Me' влијаат врз фацијалната естетика. Мекоткивните дебелини во комбинација со дентоскелетните фактори во голема мера го контролираат естетскиот баланс на долната третина на лицето. Назолабијалниот агол и аголот на горната усна ја рефлектираат позицијата на горните инцизиви ѕлус дебелината на меките ткива кои ги преокриваат истиите. Овие агли се особено важни во процена на положбата на горната усна и можат да му послужат на ортодонтишкото како дел од одлука за ексракција. Мекоткивните структури се менуваат со*

движење на инцизивите и истите треба да се проучат пред ортодонтскиот третман.

Просечната дебелина на горната и добра усна кај испитаниците со нормална оклузија изнесува  $13\pm1,6$  мм за горна и  $14,01\pm1,9$  мм за добра усна. Кај испитаниците од машки пол просечната дебелина на горната усна ( $13,5\pm1,9$ мм) и на долната усна ( $14,5\pm13,5$ мм) се поголеми отколку кај женските испитаници ( $12,83\pm2,2$  мм за горната и  $13,53\pm1,8$  мм за долната усна). Овие наоди се во согласност со наодите на Arnett (6), додека Гавриловиќ (14) добила повисоки вредности за машките испитаници. Burstone (8) утврдил полов диморфизам кај интегументалната екстензија. Според Subtenly (26) поголемо зголемување во дебелината се одвива во подрачјето на вермилионот, отколку во ниво на точките A' и B'. Кај испитаниците со малоклузија II/1 беше измерена просечна вредност  $12,1\pm1,94$ мм за горна и  $14,73\pm1,59$ мм за добра усна. Нашите наоди беа нешто помали од оние на Гавриловиќ (14). Разликите помеѓу двете групи не беа статистички значајни.

Измерените дебелини на брадата во ниво на (Pg-Pg') дава средна вредност  $13,01\pm2,1$ мм, додека во ниво на најниската точка на брадата (Me-Me') просечната дебелина на меките ткива изнесува  $9,9\pm1,9$  мм. Женските испитаници имаат поголема просечна дебелина на брадата ( $13,1\pm2,1$ мм) во однос на машките ( $12,93\pm2,3$ мм) и поголема просечна дебелина на меките ткива во ниво на најниската точка на брадата ( $10,06\pm1,8$ мм за женските и  $9,8\pm2$ мм за машките). Просечната вредност на Pg-Pg' кај испитаниците со II/1 малоклузија изнесува  $12,15\pm2,04$ мм ( $12,00\pm2,33$ мм кај машки и  $12,30\pm1,77$ мм кај женски). Просечната вредност за Me-Me' изнесува  $10,43\pm2,25$ мм ( $10,66\pm1,96$ мм кај машки и  $10,20\pm2,56$ мм кај женски испитаници). Зужелова (27) утврдила пониски вредности како за испитаниците со II/1 малоклузија, така и кај испитаниците со нормална оклузија.

Назолабијалниот агол кај испитаниците со нормалната оклузија се движи во границите од  $95^\circ$  до  $129^\circ$ , со просечна вредност

$110,1 \pm 8,49$  ( $110,66 \pm 8,26$  за машки и  $109,63 \pm 8,26$ ). Просечната вредност на истиот агол кај испитаниците со II/1 изнесуваше  $106,4 \pm 8,6^\circ$  ( $105,2 \pm 9,34$  кај машки и  $106,23 \pm 7,98$  кај женски). Разликата помеѓу вредностите помеѓу машки и женски испитаници од првата и втората група беше статистички значајна ( $p < 0,01$ ). Зужелова(27) утврдила просечна вредност од  $114,06 \pm 10,86^\circ$  кај испитаници со нормална оклузија, и  $112,0 \pm 7,91^\circ$  кај испитаници со II/1. Нашите наоди се во согласност со наодите на Powel (24), Зужелова (27) утврдила повисоки вредности, а Burstone (9), Legan (19), Lehman (20) и Arnett (6) утврдиле пониски вредности.

Вредноста на аголот на горната усна во однос на вистинската вертикалa просечно изнесува  $3,01 \pm 6,75^\circ$  ( $2,03 \pm 7,28$  за машки и  $4,00 \pm 6,27$  за женски). Поголемите вредности кај женските испитаници демонстрираат поголема протрузија на горната усна, но разликите не беа статистички значајни. Нашите наоди беа помали од оние на Arnett (6). Кај испитаници со II/1 малоклузија беше измерена просечна вредност од  $6,36 \pm 5,78$  ( $5,86 \pm 5,55$  за машки и  $6,28 \pm 6,18$  за женски). Разликите помеѓу двете групи беше значајна само кај женските испитаници. Како што наведуваат Ackerman и Proffit (1), неестетски се смета инклинацијата на горната усна зад ВВЛ. *Реракцијата на максиларниот инцизив ја намалува проминенцијата на горната усна, а тоа претставува важен водач за ортодонтичките да не ги реракираат максиларниот инцизив јоназад од ВВЛ (Вистинска вертикална линија) што би довело до негативна инклинација на горната усна.*

*Фацијалниот должини* се конципирани како мекоткивни фацијални должини (должина на горна и долна усна), интерлабијален зјап, должина на добра третина на лице, и тотална должина на лице. Присуството и локацијата на вертикалните аномалии е индицирана преку процена на максиларна, мандибуларна висина, видливост на максиларен инцизив и overbite кој во ова мерење претставува единствена мерка на цврсто со цврсто ткиво.

Просечна вредност за предна лицева висина кај испитаниците со нормална оклузија изнесува  $133,41 \pm 8,95$ мм. Предната лицева висина кај мажите со просечна вредност  $137,33 \pm 8,8$ мм е статистички значајно поголема во однос на женските испитаници ( $129,5 \pm 7,5$ мм), што е во согласност со наодите на Arnett (6). Кај испитаниците со II/1 малоклузија беше измерена просечна вредност за овој параметар од  $127,68 \pm 8,36$  мм ( $129,16 \pm 7,62$ мм за машки и  $126,20 \pm 9,06$ мм за женски испитаници). Разликите помеѓу двете групи кај машките испитаници беа статистички значајни, додека кај женските не.

Просечно измерената должина за горна усна кај испитаниците со нормална оклузија изнесуваше  $21,90 \pm 2,64$  мм за горна и  $48,98 \pm 3,8$ мм за добра усна. *Распоредот на должината на горната усна е скоро завршен на возрастот од 7 години, што значи дека дијагнозата крајка горна усна може да се донесе многу рано.* Вертикалниот раст на горната усна завршува до 15-годишна возраст, а добра усна продолжува да расте до 18 години. Вредностите кај машките испитаници ( $22,63 \pm 2,74$ мм за горна и  $50,33 \pm 4,30$ мм за добра усна) статистички незначајно се разликуваат од оние на женските ( $21,16 \pm 2,41$ мм за горна и  $47,63 \pm 2,76$ мм за добра усна). Нашите наоди се во согласност со оние на Powel (24), Wolford, Bolton, Arnett (преземено од Arnett (6), додека кај Burstone (9), Farkas (12), Farkas и Kolar (13) беа пониски. Кај испитаниците со II/1 малоклузија измерени се просечни вредности од  $23,33 \pm 2,62$ мм за горна усна и  $46,91 \pm 4,69$ мм за добра усна. Статистички значајна разлика беше утврдена само за должина на добра усна кај машките испитаници.

Растојанието меѓу усните во мирување кај испитаниците со нормална оклузија изнесува  $2,20 \pm 3,81$ мм. Нашите наоди се во согласност со наодите на Arnett (6), Legan (19), Powel (51), Lehman (20), Wolford (преземено од Arnett (6)), а не се во согласност со Burstone (10) кои нашле помали вредности. Кај испитаниците со II/1 малоклузија измерена е просечна вредност од  $2,10 \pm 1,98$ мм. Разликите помеѓу групите не беа статистички значајни.

Висината на долната 1/3 на лице просечно изнесува  $73,8 \pm 5,68$ мм, што е во согласност со наодите на Arnett (6), а не е со наодите на Farkas (12), Bolton (преземено од Arnett (6)), Farkas и Kolar (13). Кај испитаниците со II/1 малоклузија беше измерена висина од  $72,40 \pm 6,44$ мм. Нема значајна разлика меѓу машки и женски, помеѓу, и во групите.

Models, cephalometry and facial analysis together should establish the diagnosis. Models and the clinical observation inform the clinician that a correction of the bite should be done. With facial analyses we identify positive and negative traits and how to correct the bite achieving the facial balances.

---

**Key words:** II/1 malocclusion, soft tissue profile, natural head position.

## Литература

# SOFT TISSUE ANALYSIS IN MAKING DISSITION FOR EXTRACTION IN ORTHODONTIC TREATMENT

Podolesova A., Zuželova M.

---

## Summary

A harmonious facial appearance, particularly of the lower third, and optimal functional occlusion represents the most important goals of successful orthodontic treatment. Today many methods are available for evaluation of facial changes and diversity, including anthropometry, photogrammetry, computer imaging and cephalometry. The goal of modern orthodontics is maximal comprehensive diagnosis, in which soft tissue analysis is included, which is given increasing importance because of the significant effect of orthodontic treatment on the soft tissue profile.

The planning of treatment exclusively on the basis of cephalometric dentoskeletal analysis can lead to incorrect evaluation of the profile, particularly if an attempt is made to envisage the appearance of the soft tissues exclusively on the basis of normative values of the hard tissues.

The aim of this investigation was analysis of the soft tissue profile in natural head position according to Arnett in subjects with normal and class II/1 malocclusion.

30 subjects with normal and 30 subjects with class II/1 malocclusion, age 12-16 were included in this study.

The soft tissue analysis showed statistical correlation for the angle of the upper lip angle and nasolabial angle between subjects with normal and II/1 malocclusion.

The analysed facial lengths showed statistically significant correlation for the parameter N'-Me' between subjects with normal and II/1 malocclusion.

1. Ackerman JL, Proffit WR. Soft tissue limitations in orthodontics:Treatment planning guidlnes. Angle orthod 1997;67(5):327-336
2. Altemus LA.Cephalofacial relationships. Angle Orthod.1968; 38(3):175-84
3. Anic Milosevic S, Lapter Varga M, Slaj M. Mogucnosti analize mekih tkiva u ortodontskoj diagnostici. Acta Stomatol Croat. 2007;41(3):251-259
4. Arnett GW, Bergman RT. Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning Part I. Am J Orthod Dentofacial Orthop1993; 103:299-312
5. Arnett GW, Bergman RT. Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning Part II. Am J Orthod Dentofacial Orthop1993; 103:395-411
6. Arnett William, Bergman Robert Soft Tissue cephalometric analysis: Diagnosis and treatment planning of dentofacial deformity Am J Orthod Dentofacial Orthod 1999;116:239-253
7. Bass NM. Esthetic Analysis of the facial profile. Journal of Orthodontics 2003;30: 3-9
8. Борка Озеровиќ-Рентгенкраниометрија и Рендгенкефалометрија 1984, Београд
9. Burstone Charles.J The integumental contour and extension patterns Angle Orthodontist 1959 (2); 29:93-104
10. Burstone CJ. Lip posture and its significance in treatment planning. Am J Orthod. 1967;53(4):262-84
11. Burstone Charles .J, Park Young-Chel Fallacies of hard-tissue standards in treatment planning Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986; 90:52-62
12. Farkas LG. Antropometry of the head and face in medicine. New York: Elsevier North Holland Inc., 1981
13. Farkas LG, Kolar JC. Anthropometrics and art in the aesthetics of woman's faces. Clin Plast Surg 1987;14:599-615
14. Гавриловиќ И. Ефектот од инклинацијата на инцизивите во положбата на усните кај малоклузија од II/1 и II/2 по Angle. Магистерски труд, Скопје, 2005.

15. Ѓоргова Ј. Положба на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетните мекоткивни структури и профилот на лицето. Магистерски труд, Скопје, 1981.
16. Hambelton RS. The soft tissue covering of the skeletal face as related to orthodontic problems. Am J Orthod. 1964;50(6):405-20
17. Holdaway RA. A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. Part I. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1983;84(1):1-28
18. Holdaway RA. A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. Part II. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1984;85:279-293
19. Legan HL, Burstone CJ. Soft tissue cephalometric analysis for orthognathic surgery. J Oral Surg. 1980;38(10):744-751
20. Lehman JA. Soft-tissue manifestations of the jaws: diagnosis and treatment. Clin Plast Surg 1987;14:767-83
21. Марковиќ М. и сор. Ортодонција, Медицинска книга, Београд-Загреб, III-то издание 1989
22. Neger M. A quantitative method for the evaluation of the soft tissue facial profile. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1959;45(10):738-51
23. Park YC, Burstone CJ. Soft tissue profile-fallacies of hard tissue standards in treatment planning. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986;90(1):52-62
24. Powell N, Humphreys B. Proportions of the esthetic face. New York: Thieme-Stratton, 1984
25. Proffit WR, Fields HW: Contemporary orthodontics, 3<sup>rd</sup> ed. C.V. Mosby, St.Louis, 1992
26. Subtenly JD. A longitudinal of soft tissue facial structures and their profile characteristics, defined in relation to underlying skeletal structures. Am J Orthod. 1959;45:481-507
27. Зужелова М.- Рентгенска кефалометрика проучавања линеарних и ангуларних димензија назолабијалних структура код особа са нормалном оклузијом и малоклузијом II/1 и III класе-Докторска дисертација, Београд, 1988
28. Worms FW, Spiedel TM, Bevis RR, Waite DE. Posttreatment stability and esthetics of orthognathic surgery. Angle Orthod 1980;50(4):251-273